

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 9

Понделник, 30 мај 2022 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.
-------------	------

- | | |
|---|---|
| 155. Решение за објавување на прописите и другите акти донесени на 10-та седница на Советот на општина Струмица | 2 |
|---|---|

Совет на општина Струмица

- | Рег.
бр. | Стр. |
|--|------|
| 156. Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2023 година | 4 |
| 157. Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2022 година на Општина Струмица | 5 |
| 158. Одлука за утврдување на висината на месечниот надоместок на претседателот и членовите на органите на ЈПЗБК „СТАЦИОНАР-ЛАНА“ Струмица, именувани од Советот на општина Струмица | 6 |
| 159. Одлука за ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статус на бесправни верски објекти – џамија и минаре во Струмица | 6 |
| 160. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од Блок 12, УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица – (Плански период 2019-2024 година) | 7 |
| 161. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - Плански период 2021-2026 година) | 7 |
| 162. Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП1.3-2, ГП1.3-3 и ГП1.3-4, од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Градско Балдовци и КО Сачево, Општина Струмица | 8 |
| 163. Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 207, ГП 176, ГП 181 и ГП 186 од ДУП блок 14, КО Струмица, Општина Струмица | 9 |
| 164. Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација ГП 14-58; ГП 14-59; ГП 14-60; ГП 14-61; ГП 14-62 и ГП 14-109 од ДУП на град Струмица за дел од урбан блок број 14 Општина Струмица | 9 |
| 165. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.3701, КО Куклиш-вон г.р. | 10 |

- | | |
|--|---|
| <p>166. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.3561/1 и КП бр.2573, КО Банско 11</p> <p>167. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година 11</p> <p>168. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година 11</p> <p>169. Заклучок за давање согласност на Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1 месец- 03 месец 2022 година, со квартален финасиски извештај 12</p> <p>170. Заклучок за давање согласност на Ценовник за вршење работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2022 година ... 12</p> <p>171. Заклучок за давање согласност на Одлука на УО на ЈПКД „Комуналец“, за прекинување на членството во Здружението на сопственици на дуќани и деловни простори во трговскиот центар „Глобал“ во Струмица 12</p> <p>172. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 13</p> <p>173. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица 13</p> <p>174. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Маршал Тито“ Струмица . 13</p> <p>175. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Сандо Масев“ Струмица . 14</p> | <p>176. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Даме Груев“ Куклиш 14</p> <p>177. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Маршал Тито“ Муртино ... 14</p> <p>178. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле 15</p> <p>179. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Герас Цунев“ Просениково 15</p> <p>180. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса 15</p> <p>181. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООМУ „Боро Џони“ Струмица ... 15</p> <p>182. Заклучок за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2022 година 16</p> <p>183. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2022 година 16</p> <p>184. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2022 година 17</p> |
|--|---|

155.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе:

Решение

**за објавување на прописите и другите
акти донесени на 10-та седница на
Советот на општина Струмица**

I. Се објавуваат прописите и другите акти донесени на 10-та седница на Советот на општина Струмица, одржана на 26.05.2022 година и тоа:

1. Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2023 година, бр.08-3954/1 од 27.05.2022 година;

2. Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2022 година на Општина Струмица, бр.08-3955/1 од 27.05.2022 година;
3. Одлука за утврдување на висината на месечниот надоместок на претседателот и членовите на органите на ЈПЗБК „СТАЦИОНАР- ЛАНА“ Струмица, именувани од Советот на општина Струмица, бр.08-3956/1 од 27.05.2022 година;
4. Одлука за ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статус на бесправни верски објекти – џамија и минаре во Струмица, бр.08-3957/1 од 27.05.2022 година;
5. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од Блок 12, УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - Плански период 2019-2024 година) , бр.08-3958/1 од 27.05.2022 година;
6. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - Плански период 2021-2026 година) , бр.08-3959/1 од 27.05.2022 година;
7. Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП1.3-2, ГП1.3-3 и ГП1.3-4, од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Градско Балдовци и КО Сачево, Општина Струмица, бр.08-3960/1 од 27.05.2022 година;
8. Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 207, ГП 176, ГП 181 и ГП 186 од ДУП блок 14, КО Струмица, Општина Струмица, бр.08-3961/1 од 27.05.2022 година;
9. Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација ГП 14-58; ГП 14-59; ГП 14-60; ГП 14-61; ГП 14-62 и ГП 14-109 од ДУП на град Струмица за дел од урбан блок број 14 Општина Струмица, бр.08-3962/1 од 27.05.2022 година;
10. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.3701, КО Куклиш-вон г.р. , бр.08-3963/1 од 27.05.2022 година;
11. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.3561/1 и КП бр.2573, КО Банско, бр.08-3964/1 од 27.05.2022 година;
12. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година, бр.08-3965/1 од 27.05.2022 година;
13. Заклучок за давање согласност на Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2022 година, бр.08-3966/1 од 27.05.2022 година;
14. Заклучок за давање согласност на Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1 месец- 03 месец 2022 година, со квартален финасиски извештај, бр.08-3967/1 од 27.05.2022 година;
15. Заклучок за давање согласност на Ценовник за вршење работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2022 година, бр.08-3968/1 од 27.05.2022 година;
16. Заклучок за давање согласност на Одлука на УО на ЈПКД „Комуналец“, за прекинување на членството во Здружението на сопственици на дуќани и деловни простори во трговскиот центар „Глобал“ во Струмица, бр.08-3969/1 од 27.05.2022 година;
17. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, бр.08-3970/1 од 27.05.2022 година;
18. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, бр.08-3971/1 од 27.05.2022 година;
19. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Маршал Тито“ Струмица, бр.08-3972/1 од 27.05.2022 година;
20. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Сандо Масев“ Струмица, бр.08-3973/1 од 27.05.2022 година;
21. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Даме Груев“ Куклиш, бр.08-3974/1 од 27.05.2022 година;

22. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Маршал Тито“ Муртино, бр.08-3975/1 од 27.05.2022 година;
23. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле, бр.08-3976/1 од 27.05.2022 година;
24. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Герас Цунев“ Просениково, бр.08-3977/1 од 27.05.2022 година;
25. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса, бр.08-3978/1 од 27.05.2022 година;
26. Заклучок за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Боро Џони“ Струмица, бр.08-3979/1 од 27.05.2022 година;
27. Заклучок за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2022 година, бр.08-3980/1 од 27.05.2022 година; и

28. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2022 година, бр.08-3981/1 од 27.05.2022 година.

II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-3994/2 Општина Струмица
30.05.2022 год. Градоначалник
Струмица Костадин Костадинов с.р.

156.

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финасирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21 и 77/21) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе

Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2023 година

1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2023 година, се утврдуваат следните рокови и активности:

Можен датум	Буџетски активности	Одговорност
Мај 2022	Советот на општината донесува Буџетски календар	Совет на општина Струмица
Мај-јуни 2021	Совет на општината усвојува развојни документи	Совет на општина Струмица
1-30 09/2022	Министерот за финансии подготвува буџетски циркулар во кој се содржани главните насоки за изготвување на Предлог-буџетите за наредната година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, којим го доставува на општината	Чл.21 од Законот на Буџетот и чл. 27 ст.1 и 2 од Законот за фин.на ЕЛС („Сл. весник на РМ“ бр. 61/04)
05/10/ 2022	Градоначалникот и Секторот за финансиски прашања се состануваат за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година имајќи ги во предвид добиените барања и иницијативи од граѓаните, НВО, институции од областа на културата и спортот и други	Градоначалникот, Секторот за финансиски прашања
10/10/ 2022	Буџетските информации со формуларите за буџетските побарувања со упатства се доставуваат до другите сектори и сите општински буџетски корисници заедно со писмото од Градоначалникот	Сектор за финансиски прашања

	за зацртаните одредби	
20/10/ 2022	Градоначалникот подготвува предлог план на програми за развој усогласен со насоките од Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го доставува на одобрување до Советот	Градоначалник
25/10/ 2022	Проценката на трошоците и изготвените програмски активности за наредната буџетска година се враќаат во Секторот за финансиски прашања од останатите сектори и општинските буџетски корисници	Раководители на сектори Буџетски корисници
30/10/ 2022	Се собираат буџетските барања од граѓаните на собири на МЗ и други организирани форми на консултации со сите учесници во буџетскиот процес(НВО, спорт, култура и др.) Барањата се анализираат усогласуваат в. Се изготвува билансот на приходи г. Се изготвува билансот на расходи	Сектор за финансиски прашања
15/11/ 2022	Советот го одобрува предлогот на планот на програмите за развој и тој станува составен дел на Предлог-буџетот	Совет на општина
Ноември 2022	Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените предлог-буџетски пресметки и го одобрува Предлог-буџетот подготвен од Секторот за финансиски прашања	Градоначалник
Ноември 2022	а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината кој преку своите советници се учесници на Буџетски форум на кој сите заинтересирани граѓани партиципираат во донесување на Буџетот на ЕЛС. б. Изгласаните приоритети од Буџетскиот форум се одобруваат и стануваат составен дел од Предлог-буџетот на општината и в. Се одржуваат јавни расправи, јавни тибини, анкети, предлози на граѓани и форуми на заедници	Градоначалник
Декември 2022	До Советот се доставува конечен Предлог- буџет од страна на градоначалникот	Градоначалник
Декември 2022	Се води расправа во телата на Советот на општината	Комисија за буџет и финансии
Декември 2022	1. Седница на Советот на општината за донесување на Буџетот за наредната година 2. Доколку Советот не го усвои Предлог-буџетот се донесува Одлука за времено финансирање согласно чл.28 ст.2 од Законот за финансирање на ЕЛС ("Сл.весник на РМ"бр.61/04)	Совет на општина Струмица

2. Буџетскиот календар влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-3954/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

157.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18

и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

О д л у к а

**за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Измената и
дополнувањето на Годишниот план за
вработување за 2022 година на
Општина Струмица**

Член 1

Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2022 година на Општина Струмица, број 08-3745/2 од 19.05.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3955/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

158.

Врз основа на член 19 став 4,5 и 6 и член 27 став 8 и 9 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22) и член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

О д л у к а

за утврдување на висината на месечниот надоместок на претседателот и членовите на органите на ЈПЗБК „СТАЦИОНАР- ЛАНА“ Струмица, именувани од Советот на општина Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува висината на месечниот надоместок врз основа на присуство на седници на претседателот и членовите на органите на управување на ЈПЗБК „СТАЦИОНАР- ЛАНА“ Струмица.

Член 2

Месечниот надоместок врз основа на присуство на седници на претседателот и членовите на Управниот одбор на ЈПЗБК СТАЦИОНАР- ЛАНА Струмица, изнесува:

- За претседател – 3 000,00 денари;
- за член – 2 500,00 денари.

Член 3

Месечниот надоместок врз основа на присуство на седници на претседателот и членовите на Надзорниот одбор за контрола на материјалното и финансиското работење на ЈПЗБК „СТАЦИОНАР- ЛАНА“ Струмица, изнесува:

- За претседател 3 000,00 денари;
- за член - 2 500,00 денари.

Член 4

Надоместокот за тековниот месец не се исплатува, за членовите што не присуствувале, или не е одржана седница на органот на ЈПЗБК „СТАЦИОНАР- ЛАНА“ Струмица, именувани од Советот на општина Струмица.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-3956/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

159.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе

О д л у к а

**за ослободување од плаќање надомест
за утврдување на правен статус на
бесправни верски објекти - џамија и
минаре во Струмица**

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Струмица ја ослободува Исламската верска заедница во Република Северна Македонија, од плаќање надомест за

утврдување на правен статус на бесправни верски објекти - џамија и минаре, изградени на КП 5512/1 КО Струмица, во износ од 1.195.841 денари.

Член 2

Бесправните верски објекти: џамија и минаре, изградени на КП бр. 5512/1 КО Струмица, се заведени во геодетски елаборат бр. 10-462/1 од 03.09.2013 година, изработен од ТДГР „Геомеридијан“ ДОО Струмица, со

издадена Урбанистичка согласност Уп. бр. 20-1581 од 29.10.2021 година и со Заклучок за плаќање надомест за утврдување на правен статус на бесправен објект УП 1 бр. 20-1581 од 03.11.2021 година.

Член 3

Надоместокот за утврдување на правен статус на бесправни верски објекти џамија и минаре, изградени на КП бр. 5512/1 КО Струмица, изнесува:

	Деловен простор	површина	коеф.	ден/м2	денари
1	простории	307,68	1,0	3.800	1.169.184
2	Скалишен простор и заеднички комуникации	14,03	0,5	3.800	26.657
		ВКУПНО			1.195.841

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3957/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

160.

Врз основа на член 13 и 44 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

О д л у к а

за донесување на Детален урбанистички план за дел од Блок 12, УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - плански период 2019-2024 година)

Член 1

Се донесува Детален урбанистички план за дел од Блок 12, УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - плански период 2019-2024 година).

Член 2

Со овој Урбанистички план се опфаќа простор со површина од 1,8 ха и е

дефиниран со Генералниот урбанистички план на град Струмица со граничен опфат:

- Од север со ул „Дрварска“
- Од југ со ул „Широк Дол“
- Од запад со бул „Балканска“
- Од исток со ул „Цар Самоил“.

Член 3

Деталниот урбанистички план за дел од Блок 12, УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - плански период 2019-2024 година), со техн. број 224/19 од март 2022 година година и содржи:

- текстуален дел (документациона основа и планска документација),
- графички приказ (документациона основа и планска документација).

Член 3

Деталниот урбанистички план за дел од Блок 12, УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - плански период 2019-2024 година), се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3958/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

161.

Врз основа на член 13 и 44 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен

весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

О д л у к а
за донесување на Детален урбани-
стички план за дел од Урбан Блок 12,
УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица -
Плански период 2021-2026 година)

Член 1

Се донесува Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - Плански период 2021-2026 година).

Член 2

Со овој Урбанистички план се опфаќа простор со површина од 83.966,47m², и е дефиниран со Генералниот урбанистички план на град Струмица со граничен опфат:

- Од север со бул „Гоце Делчев“
- Од југ по осовина на ул„Борис Попдимитров“
- Од запад со ул „Младинска“
- Од исток по осовината на бул „Климент Охридски“.

Член 3

Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - Плански период 2021-2026 година), со техн. број 008-1103/2021 од февруари 2022 година година и содржи:

- текстуален дел (документациона основа и планска документација),
- графички приказ (документациона основа и планска документација),

Член 3

Деталниот урбанистички план за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2, во Струмица (Општина Струмица - Плански период 2021-2026 година), се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3959/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

162.

Врз основа на член 63 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.32/20), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“, бр.4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19, 29/19), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе

О д л у к а
за утврдување на Урбанистички проект
со план за парцелација на ГП 1.3-2,
ГП1.3-3 и ГП1.3-4, од УПВНМ
повеќенаменска индустриска зона КО
Градско Балдовци и КО Сачево,
Општина Струмица

Член 1

Се утврдува Урбанистички проект со план за парцелација на ГП1.3-2, ГП1.3-3 и ГП1.3-4, од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Градско Балдовци и КО Сачево, Општина Струмица. Со овој Урбанистички проект се опфаќа простор со површина од 13412,44м².

Член 2

Комисијата формирана од Градоначалникот на Општина Струмица со Решение 09-3411/1 од 09.05.2022год., во состав: Софија Ристова д.и.а., Нада Михајлова, д.и.а., Илија Устаетров д.и.а., и надворешните членови: Елина Трендова, д.и.а. и Андреј Манев, д.и.а, согласно чл.36, од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија бр.32/20), даде стручно мислење за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП1.3-2, ГП1.3-3 и ГП1.3-4, од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Градско Балдовци и КО Сачево, Општина Струмица, изработен од ДУГТ „Матески Архитекти“ ДООЕЛ

Битола, со технички број 051-04/2022 од мај 2022год.

Член 3

Составен дел на оваа Одлука е Урбанистички проект со план за парцелација на ГП1.3-2, ГП1.3-3 и ГП1.3-4, од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Градско Балдовци и КО Сачево, Општина Струмица, изработен од ДУГТ „Матески Архитекти“ ДООЕЛ Битола, со технички број 051-04/2022 од мај 2022год, и се состои од:

- текстуален дел,
- графички приказ (документациона основа и планска документација).

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 3960/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

163.

Врз основа на член 63 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.32/20), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“, бр.4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19, 29/19), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе

О д л у к а

за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 207, ГП 176, ГП 181 и ГП 186 од ДУП блок 14, КО Струмица, Општина Струмица

Член 1

Се утврдува Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 207, ГП 176, ГП 181 и ГП 186 од ДУП блок 14, КО Струмица, Општина Струмица. Со овој Урбанистички проект се опфаќа простор со површина од 1337,64м2.

Член 2

Комисијата формирана од Градоначалникот на Општина Струмица со Решение 09-3411/1 од 09.05.2022год.,

во состав: Софија Ристова д.и.а., Нада Михајлова, д.и.а., Илија Устапетров д.и.а., и надворешните членови: Елина Трендова, д.и.а. и Андреј Манев, д.и.а, согласно чл.36, од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија бр.32/20), даде стручно мислење за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 207, ГП 176, ГП 181 и ГП 186 од ДУП блок 14, КО Струмица, Општина Струмица, изработен од ДПТУИ „ИДЕА-КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Струмица, со технички број 03-17/2022 од април 2022 год.

Член 3

Составен дел на оваа Одлука е Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 207, ГП 176, ГП 181 и ГП 186 од ДУП блок 14, КО Струмица, Општина Струмица, изработен од ДПТУИ „ИДЕА-КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Струмица, со технички број 03-17/2022 од април 2022 год., и се состои од:

- текстуален дел,
- графички приказ (документациона основа и планска документација).

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 3961/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

164.

Врз основа на член 63 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.32/20), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“, бр.4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19, 29/19), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе

О д л у к а

за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација ГП 14-58; ГП 14-59; ГП 14-60; ГП 14-61; ГП 14-62 и ГП 14-109 од ДУП на град Струмица за дел од урбан блок број 14 Општина Струмица

Член 1

Се утврдува Урбанистички проект со план за парцелација ГП 14-58; ГП 14-59; ГП 14-60; ГП 14-61; ГП 14-62 и ГП 14-109 од ДУП на град Струмица за дел од урбан блок број 14 Општина Струмица. Со овој Урбанистички проект се опфаќа простор со површина од 3805,12м2.

Член 2

Комисијата формирана од Градоначалникот на Општина Струмица со Решение 09-2398/1 од 04.04.2022 год., во состав: Софија Ристова д.и.а., Нада Михајлова, д.и.а., Илија Устапетров д.и.а., и надворешните членови: Елина Трендова, д.и.а. и Андреј Манев, д.и.а., согласно чл.36, од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија бр.32/20), даде стручно мислење за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација ГП 14-58; ГП 14-59; ГП 14-60; ГП 14-61; ГП 14-62 и ГП 14-109 од ДУП на град Струмица за дел од урбан блок број 14 Општина Струмица, изработен од ДПТУИ „ИДЕА-КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Струмица, со технички број 03-110/2022 од мај 2022 год.

Член 3

Составен дел на оваа Одлука е Урбанистички проект со план за парцелација ГП 14-58; ГП 14-59; ГП 14-60; ГП 14-61; ГП 14-62 и ГП 14-109 од ДУП на град Струмица за дел од урбан блок број 14 Општина Струмица изработен од ДПТУИ „ИДЕА-КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Струмица, со технички број 03-110/2022 од мај 2022 год и се состои од:

-текстуален дел,
-графички приказ (документациона основа и планска документација).

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3962/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

165.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.3701, КО Куклиш-вон г.р.

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.3701, КО Куклиш-вон г.р., во сопственост на Република Северна Македонија.

ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.3701, КО Куклиш-вон г.р., се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3963/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

166.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.3561/1 и КП бр.2573, КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.2) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.3561/1, КО Банско, во сопственост на Николов Веселин од с.Банско бр.42, и на КП бр.2573, КО Банско, во сопственост на Република Северна Македонија.

СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.2) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП

Во глава:

VII. Урбанистички проект

Во табелата по реден број 18 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
19.	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП1931 и други КО ДАБИЉЕ, Општина Струмица.	Самофинансирање

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3966/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

бр.3561/1 и КП бр.2573, КО Банско, се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3964/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

167.

Врз основа на член 31 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година донесе:

Програма

за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21, 1/22 и 2/22), се вршат следните дополнувања:

168.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната

самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПЕД „Струмица-
Гас“ Струмица за периодот од 01.01 до
31.03.2022 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за периодот од 01.01 до 31.03.2022 година, број 01-212/1 од 11.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3966/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....
169.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
за период 1 месец – 03 месец 2022
година, со квартален финансиски
извештај

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1 месец – 03 месец 2022 година, со квартален

финансиски извештај, бр. 01-2814/3 од 17.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3967/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....
170.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Ценовник за
вршење работи на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2022 година

1. Се дава согласност на Ценовник за вршење работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2022 година бр. 01-2038/6 од 11.04.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3967/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....
171.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката на УО
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за
прекинување на членството во
Здружението на сопственици на дуќани
и деловни простории во трговскиот
центар „Глобал“ во Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката на УО на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за прекинување на членството во Здружението на сопственици на дуќани и деловни простории во трговскиот центар „Глобал“ во Струмица бр.02-2814/4 од 17.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3969/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

172.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2023 година на
ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица бр. 04-160/1 од 18.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето

во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3970/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

173.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2023 година на
ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица бр. 01-239/1 од 18.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3971/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

174.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2023 година на
ООУ „Маршал Тито“ Струмица

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „Маршал Тито“ Струмица бр. 01-144/1 од 16.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3972/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

175.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2023 година на
ООУ „Сандо Масев“ Струмица

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „Сандо Масев“ Струмица бр. 01-220/1 од 18.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3973/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

176.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.

143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2023 година на
ООУ „Даме Груев“ Куклиш

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „Даме Груев“ Куклиш бр. 01-167/1 од 17.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3974/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

177.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 ,16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2023 година на
ООУ „Маршал Тито“ Муртино

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „Маршал Тито“ Муртино бр. 04-196/1 од 18.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3975/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

178.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2023 година на
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле бр. 01-156/1 од 18.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3976/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

179.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2023 година на
ООУ „Герас Цунев“ Просениково

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2023

година на ООУ „Герас Цунев“ Просениково бр. 01-161/1 од 18.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3977/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

180.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2023 година на
ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса бр. 04-122/1 од 18.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3978/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

181.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),

Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишниот
план за вработување за 2023 година на
ООМУ „Боро Џони“ Струмица

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООМУ „Боро Џони“ Струмица бр. 01-73/1 од 18.05.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3979/1 Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

182.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на Општина Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Измената и
дополнувањето на Годишниот план за
вработување во општинската
администрација на општина Струмица
за 2022 година

1. Се дава согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување во општинската администрација на општина Струмица за 2022 година бр. 08-3745/2 од 19.05.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-3980/1 Совет на Општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

183.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19 и 53/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.05.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот
на општина Струмица за првиот квартал
од 2022 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2022 година

2. Составен дел на Кварталниот извештај се обрасците К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3981 / Совет на општина Струмица
27.05.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

184. K1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за период: 01.01.2022 - 31.03.2022 год.

Приходи	Буџет		Наменска дотација за		Самофинансирачки активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација до крај на	%
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ВКУПНИ ПРИХОДИ	652,508.332	85.514.165	629.820.953	147.449.718	35.749.580	5.822.609	21.479.394	33.412.637	0	0	1.339.558.259	272.199.129	1.067.359.130	20,32
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	594.008.332	72.810.125	629.820.953	147.449.718	35.749.580	5.822.609	21.479.394	33.412.637	0	0	1.281.058.259	259.495.089	1.021.563.170	20,26
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	12.704.040	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	12.704.040	45.795.960	21,72
ВКУПНИ РАСХОДИ	652,508.332	85.514.165	629.820.953	139.077.500	35.749.580	5.822.609	21.479.394	12.255.098	0	0	1.339.558.259	242.669.372	1.096.888.887	18,12
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	287.790.137	66.865.559	605.006.818	139.077.500	34.249.580	5.822.609	21.479.394	12.255.098	0	0	948.525.929	224.020.766	724.505.163	23,62
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	364.718.195	18.648.606	24.814.135	0	1.500.000	0	0	0	0	0	391.032.330	18.648.606	372.363.724	4,77
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	594.008.332	72.810.125	629.820.953	147.449.718	35.749.580	5.822.609	21.479.394	33.412.637	0	0	1.281.058.259	259.495.089	1.021.563.170	20,26
71 Даночни приходи	329.896.191	43.977.260	0	0	0	0	0	0	0	0	329.896.191	43.977.260	285.918.931	13,33
711 ДАНОК ОД ДОХОД ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	15.000.000	2.650.792	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	2.650.792	12.349.208	17,67
713 ДАНОЦИ НА ИМОТ	87.000.000	15.514.261	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	15.514.261	71.485.739	17,83
717 ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	226.396.191	25.811.727	0	0	0	0	0	0	0	0	226.396.191	25.811.727	200.584.464	11,40
718 ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТ	1.500.000	480	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	480	1.499.520	0,03
72 Неданочни приходи	15.007.126	5.648.960	0	0	35.749.580	5.554.104	0	0	0	0	50.756.706	11.203.064	39.553.642	22,07
722 ГЛОВИ СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	4.000.000	683.280	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	683.280	3.316.720	17,08
723 ТАКСИ И НАДМЕСТОЦИ	500.000	210.200	0	0	32.246.080	5.554.104	0	0	0	0	32.746.080	5.764.304	26.981.776	17,60
725 ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.507.126	4.755.480	0	0	3.503.500	0	0	0	0	0	14.010.628	4.755.480	9.255.146	33,94
74 Трансфери и донации	249.105.015	23.183.905	629.820.953	147.449.718	0	268.505	21.479.394	33.412.637	0	0	900.405.362	204.314.765	696.090.597	22,69
741 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	249.105.015	23.183.905	629.820.953	147.449.718	0	268.505	0	0	0	0	878.925.968	170.902.128	708.023.840	19,44
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	21.479.394	33.412.637	0	0	21.479.394	33.412.637	-11.833.243	155,56
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	12.704.040	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	12.704.040	45.795.960	21,72
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	12.704.040	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	12.704.040	45.795.960	21,72
733 ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	58.500.000	12.704.040	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	12.704.040	45.795.960	21,72
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	287.790.137	66.865.559	605.006.818	139.077.500	34.249.580	5.822.609	21.479.394	12.255.098	0	0	848.525.929	224.020.766	724.505.163	23,62

40 Плати, наемнини и надоместоци за вработените	106.795.607	21.902.332	489.085.118	119.337.787	0	0	0	0	0	595.870.725	141.240.119	454.630.606	23,70
401 ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	71.709.332	14.676.012	351.610.138	85.931.212	0	0	0	0	0	423.319.470	100.507.224	322.812.246	23,74
402 ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	24.916.275	5.821.333	137.474.960	33.506.575	0	0	0	0	0	162.391.255	39.327.908	123.063.347	24,22
404 надоместоци	10.160.000	1.404.987	0	0	0	0	0	0	0	10.160.000	1.404.987	8.755.013	13,83
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	512.644	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	512.644	2.787.356	15,53
412 Постојана резерва (непредацни расходи)	1.700.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	40.000	1.660.000	2,35
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	472.644	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	472.644	1.127.356	29,54
42 Стоки и услуги	127.087.466	34.890.990	115.921.700	19.739.713	34.249.580	5.822.609	6.179.394	1.090.969	0	283.438.140	61.544.281	221.893.859	21,71
420 ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	850.000	141.328	0	0	549.000	0	1.269.600	534.923	0	2.668.600	676.251	1.992.349	25,34
421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	41.450.000	19.554.592	20.558.000	7.130.805	5.327.500	688.011	0	0	0	67.335.500	27.373.408	39.962.092	40,65
423 СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДР. МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	13.185.985	1.276.414	4.759.300	628.150	12.295.080	2.643.868	361.490	0	0	30.582.855	4.548.432	26.034.423	14,87
424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	37.940.000	9.271.817	17.791.400	2.828.381	2.684.500	401.184	0	0	0	58.415.900	11.501.382	46.914.518	19,69
425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	15.737.800	2.486.816	63.523.000	6.578.928	10.122.500	1.862.805	4.448.304	556.046	0	93.831.804	11.484.585	82.347.009	12,24
426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	10.740.881	1.903.276	820.000	63.740	960.000	79.100	0	0	0	12.510.881	2.046.116	10.464.765	16,35
427 ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	7.202.800	1.256.747	8.470.000	2.509.709	2.320.000	147.641	100.000	0	0	18.082.800	3.914.087	14.178.703	21,63
45 КАНАТИ	250.000	96.714	0	0	0	0	0	0	0	250.000	96.714	153.286	38,69
452 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	250.000	96.714	0	0	0	0	0	0	0	250.000	96.714	153.286	38,69
46 Субвенции и трансфери	50.367.064	9.462.879	0	0	0	0	15.300.000	11.164.129	0	65.667.064	20.627.008	45.040.056	31,41
463 ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	13.986.812	3.076.400	0	0	0	0	0	0	0	13.986.812	3.076.400	10.910.412	22,00
464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	36.380.252	6.386.479	0	0	0	0	15.300.000	11.164.129	0	51.680.252	17.550.608	34.129.644	33,96
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	364.718.195	18.648.606	24.814.135	0	1.500.000	0	0	0	0	391.032.330	18.648.606	372.393.724	4,77
48 Капитални расходи	364.718.195	18.648.606	24.814.135	0	1.500.000	0	0	0	0	391.032.330	18.648.606	372.393.724	4,77
480 Купување на опрема и машини	8.500.000	1.983.574	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	1.983.574	6.516.426	23,34
482 ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	322.018.195	11.890.651	24.814.135	0	0	0	0	0	0	346.832.330	11.890.651	334.941.679	3,43
483 КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0,00
485 ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	5.500.000	1.591.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	1.591.000	3.909.000	28,93
486 КУПУВАЊА НА ВОЗИЛА	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0,00
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	22.700.000	3.183.381	0	0	0	0	0	0	0	22.700.000	3.183.381	19.516.619	14,02

Образложение

Вкупните расходи во Буџетот на Општина Струмица од планираните 1.339.558.259 денари се реализирани 242.669.372,00 денари или со процент 18%
Вкупните приходи во Буџетот на Општина Струмица од планираните 1.339.558.259 денари се реализирани 264.101.645,00 денари или со процент 20%

K2: Квартален извештај за достасани ненамирани обврски (01.01.2022-31.03.2022 год.)

Расходи ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	5.894.775
423	
424	1.807.520
425	
426	6.500
427	
451	
452	
453	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	85.393
481	
482	13.678.135
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	21.472.323

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена	Вкупно
		угуждени	неугуждени	Вкупно
јануари	14.740.830	5.458.537	1.710.039	21.909.406
февруари	16.088.907	9.376.387	3.786.217	29.251.511
март	3.999.117	9.239.762	8.233.444	21.472.323
април			0	0
мај			0	0
јуни				
јули				
август				
септември				
октомври				
ноември			0	0
декември			0	0

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.01.2022 година изнесуваат 21.909.406,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 14.740.830,00 денари, а износот од 5.458.537,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 8.001.909,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 13.907.497,00 денари. Општина Струмица до 31.01.2022 година има недоспеани обврски во износ од 9.079.723,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 28.02.2022 година изнесуваат 29.251.511,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 16.088.907,00 денари, а износот од 9.376.387,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 11.776.930,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 17.474.581,00 денари. Општина Струмица до 28.02.2022 година има недоспеани обврски во износ од 9.397.550,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.03.2022 година изнесуваат 21.472.323,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 3.999.117,00 денари, а износот од 9.239.762,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 13.763.528,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 7.708.795,00 денари. Општина Струмица до 31.03.2022 година има недоспеани обврски во износ од 8.103.275,00 денари.

